



СТОПАНСКА БАНКА
а.д. Битола

Службата за човечки ресурси за потребите на Секторот за работа со правни лица,
Служба за големи клиенти, објавува

ОГЛАС

за ангажирање **еден (1)** извршител на работното место **самостоен стручен соработник за работа со големи клиенти.**

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат следните услови:

- Економски факултет,
- Најмалку 3 (три) години работно искуство во банка,
- Задолжително познавање на официјалниот јазик на РМ,
- Одлично познавање на англиски јазик,
- Одлично познавање и работа на компјутер (MS Office),

Лични карактеристики и вештини потребни за работното место

- Работливост,
- Личен интегритет,
- Доверливост,
- Способност за работа под притисок и во кратки рокови,
- Точност,
- Комуникативност,
- Креативност,
- Добри организациски вештини,
- Добри интерперсонални комуникациски вештини за воспоставување односи со персоналот,
- Способност да анализира, интерпретира и презентира законска рамка,
- Вештини за преговарање и разрешување на проблеми,
- Иницијативност и способност да дава нови идеи,
- Организациски и вештини за ланирање и управување со сопственото време за да се почитуваат поставените рокови и цели,
- Способност за медијаторство,
- Способност за презентација,
- Работа на компјутер,
- Возачка дозвола Б категорија.

Дел од работните задачи и одговорности на работното место:

1. Се грижи за остварување на поставените цели, го следи исполнувањето на планот, резултатите од работењето и споредба со планските задачи,
2. Се грижи комингентите, другите служби во банката, и претпоставените да ги добијат потребните информации на време,
3. Одговорен е за работењето на клиенти кои согласно критериумите за сегментација на клиентите спаѓаат во категоријата, на големи клиенти спрема својата изложеност, депозити или промет во денарскиот или девизиот платен промет, како и согласно билансната сума и вкупните остварени приходи согласно годишните финансиски извештаи,
4. Анализира кредитни барања, оценка на обезбедувањето, во согласност со политиките и процедурите на банката,
5. Ги следи пласманите, и подмирувањето на обврските на клиентите,

Потребата за ангажирање на еден извршител на ова работно место се однесува за работно место на локација Скопје, со договор на неопределено време, со полно работно време и плата од 43.000 денари.

Заинтересираните кандидати да испратат мотивациско писмо и кратка биографија (CV) на македонски јазик, во рок од 5 (пет) дена од денот на објавувањето на огласот на следната адреса: hr@stbbt.com.mk со назнака во Subject „**За самостоен стручен соработник за работа со големи клиенти**“.